



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Вторник, 28 август 2001 Скопје Број 67	Аконтацијата за 2001 година изнесува 7.800 денари. Овој број чини 120 денари. Жиро сметка 40100-603-12498
---	--	---

1273.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99) и член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати, така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 16,170
- МБ - 98	до 18,355
- БМБ - 95	до 18,535

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 18,308
- Д - 2	до 17,517

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 17,059

г) Мазут	до 11,294 ден/кг.
-----------------	--------------------------

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 52,00
- МБ - 98	до 54,50
- БМБ - 95	до 51,50

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 39,50
- Д - 2	до 38,50

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 27,00

г) Масло за горење (мазут)	до 12,226 ден/кг.
-----------------------------------	--------------------------

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
МБ - 86	25,127
МБ - 98	25,043
БМБ - 95	22,342

б) Дизел гориво	ден/лит.
Д - 1	12,485
Д - 2	12,436

в) Масло за горење	ден/лит.
екстра лесно (ЕЛ)	3,230

г) Масло за горење (мазут)	0,100 ден/кг.
-----------------------------------	----------------------

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 2,00
- МБ - 98	до 2,00
- БМБ - 95	до 2,00

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 2,00
- Д - 2	до 2,00

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 2,00

г) Масло за горење (мазут)	до 0,25 ден/кг.
-----------------------------------	------------------------

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа одлука, Заводот за платен промет ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 29.08.2001 година.

Бр. 23-5036/1
28 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р

1274.

Врз основа на член 7, став 5 од Законот за надворешно трговско работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/93, 41/93, 78/93, 59/96, 15/97, 13/98, 13/99, 82/99 и 4/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Член 1

Заради заштита на животната средина и природата, правните лица можат да вршат увоз на одделни нафтени деривати, доколку е обезбеден посебно уреден простор за чување на увезените нафтени деривати-складови, распоредени по Царинската тарифа со тарифни ознаки од 2710 00 11 00 до 2710 00 78 00 и од 2711 12 11 00 до 2711 13 30 00.

Член 2

Во складовите во кои се складираат нафтените деривати од член 1 на оваа одлука, со исклучок на керозинот, минималната вкупна зафатнина на еден резервоар за складирање на поедин нафтен дериват, не може да биде помал од 5000 м³, освен за ТНГ од 1600 м³.

Складовите од став 1 на овој член мора да ги исполнуваат техничко-технолошките услови за складирање на нафтени деривати определени со посебни прописи.

Складовите од став 1 на овој член, покрај прописаните услови, мора да имаат електронска вага со точност од 0,2% (III) за прием на нафтените деривати.

Член 3

Правното лице што врши увоз на нафтени деривати, при внесувањето на нафтените деривати, на царинскиот орган му приложува решение дека ги исполнува условите утврдени во член 2 на оваа одлука, издадено од Министерството за економија, како и сертификат-уверение за квалитетот од земјата од која се увезуваат нафтените деривати.

Член 4

Правните лица, количините на нафтени деривати кои се во царинска постапка на увоз до влегување во сила на Одлуката може да ги увезуваат и продаваат на домашниот пазар во рок од 60 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 5

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на условите за вршење на трговија на големо со одделни нафтени деривати ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2001).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5005/1
28 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1275.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00 и 34/01), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 28.05.2001 година, Комисијата издава

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На Стопанска Банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност-шеста емисија на 100.000 обични акции во вредност од 300.000.000 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила на денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-482/8
21 август 2001 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

**НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за вршење на нотарските работи ("Службен весник на РМ" бр. 59/96 и 25/98) претседателот на Нотарската комора на Република Македонија на 20.08.2001 година донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА**

1. Именуваниот нотар Мерсим Положани од Скопје со стан на ул. "Томе Пуре" 66, ќе започне со работа на ден 22.08.2001 година на подрачјето на Основниот суд Скопје И - Скопје.

2. Именуваниот нотар, нотарските работи и работни задачи ќе ги извршува во нотарската канцеларија која се наоѓа во Скопје, општина Центар ТЦ Мавровска, кат 1, локал 46 (на аголот од бул. "Гоце Делчев" и бул. "Крсте Мисирков").

3. Решението влегува во сила веднаш со неговото донесување.

4. Решението да се објави во "Службен весник на РМ".

Нотарска Комора на Р.Македонија
Претседател,
Никола Кајчевски, с.р.

Огласен дел

**ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ
РЕГИСТАР**

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1518/2001 од 07.08.2001 година, во регистарска влошка бр. 02007407?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основачки влог на Друштвото за производство и промет од дрво и услуги МАЗРАЧА Нецати и Рифет ДОО увоз-извоз, с. Неготино, Неготино, Полошко.

Друштвото го зголемува основачкиот влог за 965.200,00 денари или 30.000 дем.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1518/2001. (20790)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1300/2000 од 07.09.2000 година, во регистарска влошка бр. 02002945?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на главница на Производното, услужно и трговско друштво на големо и мало увоз-извоз ДАМЕКС Мирчевски и др. ДОО Скопје, с. Визбегово.

Се зголемува главницата од 16.303.254,00 денари или 525.911 дем.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1300/2000. (20791)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1478/2001 од 31.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02016213?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основна главница на Друштвото за производство, промет и услуги ПАСПА ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Илинденска" бр. 65.

Се врши зголемување на основната главница за износ од 2.678.300,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1478/2001. (20792)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1486/2001 од 09.08.2001 година, во регистарска влошка бр. 3-02001300?-000-01, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основна глав-

ница на Друштвото за промет, производство и услуги АПИМАК Апи и Паспа ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Илинденска" бр. 65.

Зголемување на основната главница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1486/2001. (20793)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2191/2001 од 13.08.2001 година, во регистарска влошка бр. 02039638?-4-04-000, го запиша во трговскиот регистар условното зголемување на основна главница на Комерцијална банка АД Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4, Скопје.

Условно се зголемува основната главница на Комерцијална банка АД Скопје, поради припојување на Пелагониска банка АД Прилеп кон Комерцијална банка АД Скопје. Номиналниот износ на условно зголемената основна главница изнесува 167.075.000,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2191/2001. (20795)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1772/2001 од 26.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02026291?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, основач и зголемувањето на основна главница на Друштвото за инженеринг и трговија СТОМА ПРОЕКТ Стојче ДОО-ЕЛ експорт-импорт бул. "АСНОМ" бр. 68-2/14.

Промена на фирма на: Друштво за инженеринг и трговија СТОМА ПРОЕКТ ДОО експорт-импорт бул. "АСНОМ" бр. 68-3/14, Скопје.

Пристапува основачот Настовски Ратко од Скопје на ден 07.06.2001 година.

Зголемена главница од 1.974.700,00 денари или 63.700 дем.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1772/2001. (20798)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 193/2000 од 06.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02003267?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, зголемувањето на влог, пристапувањето на содружници и промената на управител на Друштвото за туристички и спортски активности ХОТЕЛ ЦЕНТАР Симоновска Славица и други ДОО Скопје, бул. "Кочо Рацин" бб.

Новиот назив на друштвото гласи: Друштво за туристички и спортски активности ХОТЕЛ ЦЕНТАР Симоновска Славица и други ДОО Скопје. Содружници во друштвото се: Симоновска Славица од Скопје, Маневска Васка од Скопје, Спировска Менка од Скопје, Маневска Антоанета од Скопје, Илиевска Христина од Скопје, Зикова Станка од Скопје, Марков Ангел од с. Негорци, Гевгелија и Костовски Виктор од Скопје.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет со трети лица е Зикова Станка-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 193/2000. (20799)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1528/2001 од 09.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02035597?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основна главница на Друштвото за производство, транспорт, инженеринг, трговија и услуги ТЕХНИКОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 41/31.

Зголемување на основна главница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1528/2001. (20800)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1951/2001 од 21.08.2001 година, во регистарска влошка бр. 02035325?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште и зголемувањето на основна главница на Друштвото за производство и услуги РОМЕРО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 30/1.

Се менува седиштето на друштвото и во иднина ќе се наоѓа на ул. "Никола Вапцаров" бр. 2-4/IV, Скопје.

Основната главница се зголемува и изнесува 869.200 дем или 27.067.700,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1951/2001. (20802)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1217/2001 од 24.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 02034234?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар намеруваното намалување на основна главница на Друштвото за транспорт и шпедиција УНА ШПЕД ДООЕЛ Скопје, ул. "Петко Јанчевски" бр. 49 а.

Намерувано намалување на основната главница на Друштвото за транспорт и шпедиција УНА ШПЕД ДООЕЛ Скопје, ул. "Петко Јанчевски" бр. 49 а.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1217/2001. (20803)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1998/2001 од 01.08.2001 година, во регистарска влошка бр. 02014465?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основна главница на Друштвото за монтажа на челични конструкции и опрема ФАКОМ-МОНТАЖА увоз-извоз ФАКОМ-АД ДООЕЛ Скопје, ул. "Александар Македонски" бр. 5, Скопје.

Се запишува во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за монтажа на челични конструкции и опрема ФАКОМ-МОНТАЖА увоз-извоз ФАКОМ-АД ДООЕЛ Скопје, ул. "Александар Македонски" бр. 5, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1998/2001. (20804)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 824/2001 од 13.08.2001 година, го запиша во трговскиот регистар намалувањето на основна главница на Трговското друштво за производство, промет и услуги СЛАВИЈА Љубомир ДОО увоз-извоз Прилеп, ул. "Гоце Делчев" бб, зграда "Македонија", локал 25.

Извршен е упис на намерата на друштвото за намалување на основната главница за износ од 617.629 дем.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 824/2001.

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 698/2001 од 24.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 013130, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ТАКИ Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "Марко Цепенков" бр. 128.

Основање на ДООЕЛ со фирма: Трговско друштво за производство, трговија и услуги ТАКИ Охрид ДООЕЛ. Основач: Гаврилоски Тане од Охрид.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 21.25, 27.51, 27.53, 28.40, 28.52, 28.62, 28.72, 74.12, 36.50, 29.71, 29.72, 52.11, 52.25, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/4, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.26, 52.48, 52.47, 52.50, 52.62, 51.34, 51.47, 51.42/1, 51.41, 51.35, 51.47, 51.55, 51.70, 51.42/2, 51.35, 51.46, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 55.33,

51.36, 55.30/1, 55.30/2, 51.38, 51.39, 51.43, 60.21, 60.23, 60.24, 18.24, 52.62, 60.22, 63.21, 60.24, 55.40, 55.30/1, 55.30/2, 20.51, 25.22, 74.12, 15.61, 15.62, 15.32, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, 63.21, 63.22, 63.23, 21.25, 25.24, 51.17, 20.30, 21.25, 92.31/1, 92.31/2, 25.22, 26.62, 28.12, 19.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 74.20/3, 74.20/2, 36.50, 52.33.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства - полна одговорност. Со друштвото управува управителот Гаврилоски Тоне, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности. Основачите како основачки влог внесуваат 5.200 дем во денарска противвредност според изјавата на овластен проценител.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 698/2001. (16820)

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. бр. 712/2001 од 28.05.2001 година, во регистарската вложка бр. 013144, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, сообраќај, трговија и услуги Н-М КОМПАНИ Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "Ристо Чадо" бр. 2. Основач: Раде Трајановски од Охрид, ул. "Ристо Чадо" бр. 2. Основачки влог: 5400 дем во денарска противвредност во предмети по проценка на овластен проценител.

Дејности: 28.11, 28.12, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.71, 28.73, 28.74, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.42, 51.44, 51.45, 50.50, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.21, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Трајановски Раде управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 712/2001. (16821)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 31, план 59, на м.в. "Градините", класа 8, со површина од 400 м², за цена од 300,00 денари заведена во ПЛ бр. 225 за КО Крњево, сопственост на Благородна Најдова од Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (20715)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 1242, план 004, скица 016, на м.в. "Палата", класа 4, со површина од 2349 м², за цена од 25.000,00 денари заведена на ИЛ бр. 1260 за КО Ваташа, сопственост на Панчо Стојанов од Кавадарци, ул. "Цветан Димов" бр. 7-1/19.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (20716)

Се продава земјоделско земјиште во КО Корешница, КП бр. 1014, во м.в. "Крстевите", интензивно лозје со површина од 2241 м², во КО Корешница, сопственост на Москов Горги од Демир Капија, ул. "Раѓанска" бр. 25, цена на продажба 54.200,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (20717)

Се продава земјоделско земјиште во КО Чифлик, од КП бр. 34, во м.в. "Царовец", нива со површина од 1941 м², во КО Чифлик, КП бр. 34, во м.в. "Царовец", пасиште со површина од 130 м², во КО Чифлик, сопственост на Божиновски Александар од с. Чифлик, Демир Капија.

КП бр. 35, во м.в. "Царовец", интензивно лозје со површина од 1508 м², во КО Чифлик, сопственост на Божинов Ристо од с. Чифлик, Демир Капија.

Цена на продажба 74.500,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (20720)

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 1847, план 5, скица 27, во м.в. "Страиште", класа 1, со површина од 2563 м², во КО Валандово сопственост на Захова Билјана и Захова Марија од Валандово за вкупна цена од 2.500 ДЕМ во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. (20721)

Се продава земјоделско земјиште нива која лежи на КП бр. 89/3, план 4, скица 5, м.в. "Мандроец", класа 5, КО Соње, во вкупна површина од 760 м², сопственост на Илиевски Павле ул. "Драгиша Мишовиќ" бр. 8/10, Скопје, за купопродажна цена од 126.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, Општина Кисела Вода, Скопје. (20747)

Се продава недвижен имот - нива построена на КП бр. 398 план 004, скица 014, м.в. "Поводеници" култура нива, класа 6, во површина од 21.56 м², евидентирана во ИЛ бр. 13282 за КО Прилеп, сопственост на Наумоска Бранко Станка од Прилеп, ул. "Драган Димески" бр. 5.

Купопродажната цена на горенаведениот имот изнесува 40.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Дано Рошкоски, бул. "Гоце Делчев" зграда Македонија, локал 14, Прилеп. (20515)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/341 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на:

2.1. Свежо овошје и зеленчук за потребите на гарнизон Скопје - (видови и количини наведени во Список бр. 1)

2.2. Списокот бр. 1 со одредените количини и други потребни елементи може да се види и добие во Министерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба бр. 710.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот,

- цена според условите на пазарот на големо,

- начин и услови на плаќање,

- рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,

- документ дека не е изречена мерка на безбедност промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98),

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверена од страна на надлежен овластен судски орган,

- документ дека не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност,

- техничко-технолошки можности за производство и испорака на бараните производи.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, на ден 19.09.2001 година, со почеток во 13,00 часот.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

V. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ДОБАВУВАЧ

- техничко-технолошки можности за производство-испорака и квалитет - 50%

- цена - 40%

- начин и услови на плаќање - 5%

- рок на испорака - 5%

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/ 28 23 84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/342 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката: прибирање на понуди за набавка на прехранбени производи.

2.1. Ориз во зрно, тестенини без јајца, пире компир и сушен зеленчук, какао во прав, кафе, сол, зачини, оцет, сенф, чај и концентрат за супа, според Список бр. 1 и 2.

3. Заинтересираните понудувачи можат да ги добијат списоците со бараните количини за производи и сите други потребни елементи во просториите на Министерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, соба 710, во време од 10,00-13,00 часот.

4. Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни, правни и физички лица.

5. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

6. Можност за поделба на набавката по вид на производ.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот,

- цена во денари со пресметан ДДВ. ДДВ да е посебно искажан,

- начин и услови на плаќање,

- опис на квалитет и потекло на производот,

- рок на испорака.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,

- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98),

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од страна на надлежен судски орган,

- документ дека не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност,

- техничко-технолошки можности за производство - испорака на бараните производи.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, на ден 19.09.2001 година:

- за производите по Список бр. 1 со почеток во 09,00 часот, а

- за производите по Список бр. 2 со почеток во 11,00 часот.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

V. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ДОБАВУВАЧ

- квалитет и техничко-технолошки можности за производство и испорака - 50%

- цена - 40%

- начин и услови на плаќање - 5%

- рок на испорака - 5%

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/ 28 23 84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈЗО Клинички центар Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 30/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ-РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА НОВОРОДЕНИ ДЕЦА-НЕОНАТАЛНА ИНТЕНЗИВНА НЕГА НА КЛИНИКАТА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО ПРИ КЛИНИЧКИОТ ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач по јавниот повик бр. 30/2001 е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. "Водњанска" 17.

2. Предмет на набавката се извршување на градежни работи - реконструкција и адаптација на одделението за новородени деца-неонатална интензивна нега на Клиниката за гинекологија и акушерство при Клиничкиот центар во Скопје.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите заинтересирани правни и физички лица.

4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5. Постапката за набавка е Отворен повик во согласност со Законот за јавни набавки.

II. ОБЕМ НА НАБАВКАТА-ИЗВЕДБАТА

6. Обемот на работите е даден во техничката документација-предмерот.

7. Комплетната техничка документација-предмер со дополнителни појаснувања, заинтересираните понудувачи можат да ги добијат во стручната служба на ЈЗО Клинички Центар - Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

8. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и подизведувачите.

9. Понудата треба да го опфаќа целиот обем на набавката во согласност со техничката документација-предмерот. Понудите кои нема да го содржат целиот обем на предметот на набавката ќе бидат одбиени.

10. Понудата треба да ги содржи сите единечни цени и вкупната вредност на чинење за секоја позиција поединечно наведена во техничката документација-предмерот, со вклучен ДДВ.

11. Во понудите мора јасно да биде наведено дека цените се фиксни и непроменливи за периодот на важење на понудата.

12. Понудите можат да бидат изразени во било која конвертибилна странска валута. Само заради оценката на понудите, заедничката валута ќе биде денар. При споредувањето и оценувањето на понудите, цените, односно вредностите изразени во понудите во некоја странска конвертибилна валута, ќе бидат конвертирани во денари со примена на продажниот курс на странската конвертибилна валута од курсната листа на Народна банка на Република Македонија, што ќе важи на денот на јавното отворање на понудите.

13. Договорот со најповолниот понудувач ќе биде потпишан во валута во која е дадена понудата. Независно од тоа во која валута е дадена понудата, плаќањето ќе биде во денари.

14. Понудите мора да бидат со важност од 60 дена сметано од датата на јавното отворање на понудите.

15. Понудувачот мора да достави изјава дека го прифаќа начинот на плаќање наведен во точка 27 од овој јавен повик, односно дека се согласува плаќањето да биде вршено по ситуации заверени од надзорниот орган, во рок од 15 дена сметано од датата на заверката од страна на надзорниот орган.

16. Понудувачот мора да достави изјава за рокот за завршување на работите.

17. Понудувачот треба да достави гаранција за извршените работи за период од најмалку 12 месеци од денот на пуштањето на објектот во употреба, за квалитетот на материјалите и опремата што ќе бидат вградени во објектот како и за правилно функционирање на истите. Гаранцијата треба да биде дадена од страна на понудувачот, во форма на изјава.

18. Понудувачот треба да даде изјава дека градежните работи ќе ги изврши во согласност со стандардите на Република Македонија и меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

19. Понудувачот треба да достави референтна листа за досега извршени градежни работи од таков вид.

20. Понудувачот треба да достави доказ за финансиската способност-документ за бонитет издаден од надлежна институција во согласност со законската регулатива која ќе важи во времето на доставување на понудите. Документот треба да биде оригинал или копие заверено од нотар.

21. Понудувачот треба да достави судски документ со кој ќе се докаже дека:

- понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација,

- на понудувачот со правосилна судска одлука не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.

Документот треба да биде оригинал или копие заверено од нотар.

22. Понудувачот треба да достави доказ за техничката оспособеност во согласност со член 23 од Законот за јавни набавки.

23. Понудувачот треба да достави доказ за кадровска опременост за изведување на таков вид на градежни работи.

24. Понудувачот со понудата треба да даде посебно објаснување како ја замислува изведбата на градежните работи без притоа да се наруши технологијата и условите за редовното работење на клиниката, а посебно на одделението.

IV. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ПОНУДИТЕ

25. Документацијата и понудата треба да бидат доставени во согласност член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки во еден оригинал и едно копие.

На предната страна од надворешниот плик, во горниот лев агол треба да стои "не отворај-Јавен повик бр. 30/2001", а на средната адресата: ЈЗО Клинички Центар - Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, 1000 Скопје.

Пратката се доставува во архивата на ЈЗО Клинички Центар - Скопје.

Надворешниот плик не смее да има никакви други ознаки или обележувања од кои може да се идентификува испраќачот.

Доколку надворешниот плик не биде запечатен, набавувачот ќе ја врати пратката на понудувачот, како несоодветно доставена понуда.

Во надворешниот плик треба да има две внатрешни запечатени плика, едното обележано "документација", а другото "понуда".

Во внатрешното плико "документација" треба да бидат документите наведени во овој јавен повик под точка 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24, а во пликот "понуда", понудата (во врска со точките 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14).

На внатрешните пликови треба да бидат наведени називот и адресата на понудувачот.

Документацијата и понудата мораат да бидат потпишани од овластено лице на понудувачот и оверени со печат.

Било какви исправки, прецртувања, пишувања преку постоечки текст во документацијата или понудата ќе бидат земени во предвид само ако бидат парафирани од овластеното лице на понудувачот.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

26. Критериумите за избор на најповолниот понудувач се:

- Вкупна вредност на понудата до 50 поени,
- Рок за извршување на работите до 50 поени.

VI. ПЛАЌАЊЕ

27. Плаќањето ќе биде во денари. Доколку понудата и договорот бидат во некоја странска конвертибилна валута, плаќањето ќе биде извршено во денари со примена на продажниот курс за конвертибилната валута, од курсната листа на Народна банка на Македонија, што ќе важи на денот на сочинување на ситуацијата.

28. Плаќањето ќе биде вршено по ситуации заверени од надзорниот орган, во рок од 15 дена сметано од датата на заверката од страна на надзорниот орган.

Плаќањето ќе го врши Меѓународната проектна единица при Министерството за здравство.

VII. РОКОВИ

29. Краен рок за прием на документацијата и понудите на адресата наведена во точка 25 од овој јавен повик е: 12,00 часот на 16.09.2001 година.

30. Јавното отворање на понудите во присуство на претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 16.09.2001 година во 12,30 часот на адреса ЈЗО Клинички Центар - Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, во Управната зграда.

31. Документацијата и понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок нема да се разгледуваат.

VIII. ДРУГИ ВАЖНИ ОДРЕДБИ

32. Понудите кои нема да бидат доставени во согласност со Законот за јавни набавки и овој јавен повик како и понудите кои нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да се земаат во предвид за натамошно разгледување и истите ќе бидат одбиени.

33. Најповолниот понудувач ќе мора со потпишувањето на договорот да обезбеди и банкарска гаранција за извршување на договорот во висина на 5% од вредноста на договорот.

34. Имајќи ги во предвид критериумите за оценка на понудите и избор на најповолниот понудувач, при склучувањето на договорот со најповолниот понудувач истиот дополнително ќе треба да обезбеди посебна банкарска гаранција за извршување на договорот во понудените рокови. Износот на таа банкарска гаранција треба да биде во висина на 900.000,00 денари што ќе покрива казнена стапка од 0,5% дневно за секој ден задоцнување во извршување на работите.

35. Средствата за финансирање на предметот на набавката се обезбедени од Буџетот на Република Македонија.

36. Заинтересираните понудувачи можат да добијат дополнителни информации на тел. 147 664 или 163 408.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Основното училиште "Јехона", с. Добри Дол објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 03-184/2001

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач: Основно училиште "Јехона", с. Добри Дол Гостивар.
2. Предмет: изработка на алумински излози и врати.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.
4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката.
5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.
2. Вкупна и единечна цена.
3. Начин на плаќање.
4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98).
2. Изјава дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација.
3. Изјава дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.
4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет 40 поени,
- цена 30 поени,
- начина на плаќање 15 поени,
- рок на испорака 15 поени.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 8 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик.
- Понудувачите во согласност со член 54 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.
- Понудата и другата документација се доставуваат на следната адреса: Основно училиште "Јехона" с. Добри Дол 1236, Гостивар, по пошта или лично во архивата на училиштето.
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.
- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 042/311-707.

Комисија за јавни набавки

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА
ГИ НУДИ ЗА ПРОДАЖБА НА ТРЕТИОТ ПАЗАР НА МАКЕДОНСКАТА БЕРЗА

Р.Бр.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ДЕМ)	Капитал за продажба (ДЕМ)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Максимален дисконт
1	Еленица	Струмица	2.500.000	922.100	36,88%	0,00%
2	Транскоп-Патнички сообраќај	Битола	3.000.000	1.103.501	36,78%	0,00%
3	Краварска фарма Илинден - с. Славеј	Прилеп	605.632	71.416	11,79%	50,00%
4	ОХИС	Скопје	92.797.357	40.761.146	43,92%	50,00%
5	Јадран	Неготино	3.397.176	983.900	28,96%	50,00%
6	Сигурносно стакло	Прилеп	2.137.651	883.100	41,31%	50,00%
7	Уробент	К.Паланка	294.350	73.850	25,09%	50,00%
8	Макемајл	Струга	5.000.000	3.735.350	74,71%	50,00%
9	Графиком	Струга	334.584	213.132	63,70%	50,00%
10	Цвет	Гевгелија	506.713	227.196	44,84%	50,00%
11	Бентопром	К.Паланка	642.950	156.100	24,28%	60,00%
12	Биброк	Куманово	1.150.000	125.220	10,89%	70,00%
13	Автоцитар	Скопје	2.227.727	480.630	21,57%	70,00%
14	Тигар	К.Паланка	4.948.000	1.406.667	28,43%	70,00%
15	Брик	Берово	752.481	275.183	36,57%	70,00%
16	Атом	Скопје	224.161	7.591	3,39%	70,00%
17	Иднина	Кратово	6.450.024	2.270.148	35,20%	70,00%

Акциите ќе бидат понудени на берзата најмалку 7 дена по нивното објавување.

Агенцијата на Република Македонија за приватизација има склучено договори за брокерско-посреднички работи со сите брокерско-посреднички друштва кои се овластени учесници на Македонската берза.

Повеќе информации во врска со приватизацијата можат да се најдат на следната Интернет адреса: <http://www.mpa.org.mk>

СОДРЖИНА

	Страница		
1273.	Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	4103	1275. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност..... 4104
1274.	Одлука за определување на условите за увоз на одделни нафтени деривати.....	4103	Нотарска Комора на Република Македонија
			25. Решение за почеток со работа..... 4104

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

В.д. директор и одговорен уредник - Кокан Лазаревски.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.